

НОВИ ПУЛСИРАЊА ВО СЗПМ

Со поголема вработеност на младите подобар стандард и за пензионерите

Драги Аргировски

Со изборот на новите раководства во Сојузот и во здруженијата на пензионерите се почувствуваа нови пулсирања во оваа најмасовна невладинска, неполитичка и мултиетничка организација во нашата земја. Ова беше констатирано и на августовската средба со претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски, кој заедно со министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и со министерот за здравство Никола Тодоров престојуваше во СЗПМ. Средбата беше многу значајна затоа што првпат во 66-годишната историја на пензионерското организирање на Македонија премиер со двајца истакнати и најбитни министри за пензионерската популација го посети Сојузот, при што се водеа отворени разговори за актуелните прашања поврзани со пензионерската проблематика.

По изборот на новото раководство на 31 март 2011 година првпат се случија и повеќе битни работи поврзани со пензионерите и пензионерскиот живот на кои е горд Сојузот, но и јас лично.

МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

Пред сè првпат е воспоставена многу добра соработка со Министерството за труд и социјална политика, секако благодарение на новата владина политика, но и на залагањата и поддршката на министерот Ристовски кој низ нашата соработка покажа голема почит кон популацијата од третата доба.

Во 2011 година свечено го одбележавме 65-годишниот роденден на пензионерската организација во Македонија со свечена академија, и тој наш јубилеј првпат беше под покровителство на претседателот на државата Ѓорге Иванов, кој се обрати на пензионерите и со тоа ни направи голема чест.

Потоа првпат во нашиот весник „Пензионер плус“ воведовме страница и на албански јазик, а во весникот „Коха“ страница за пензионерите. Исто така се обнови и емисијата „Трета доба“ на МТВ, како и „Пензионерски видовци“ во весникот „Нова Македонија“. Сето тоа значително придонесе и придонесува за точно и благовремено информирање на пензионерите, но и на пошироката јавност за сите наши активности и проблеми, а со тоа се елиминираа некои шпекулации и невинности што имаа негативни тенденции.

Нужно е да почне изградба на нови пензионерски и старски домови со јавно-приватно партнерство и меѓународна помош, бидејќи за време на транзицијата не е изградено ниту едно ново легло, а сегашните 340 легла во општествените домови ни оддалеку не можат да ги задоволат зголемените потреби

НОВ ЗАКОН

Во 2012 година целосно го поддржавме донесувањето на новиот закон за пензиско-инвалидско осигурување и, по десетгодишна пауза, ќе имаме член на управниот одбор на Фондот на ПИОМ и можност да ја збогатиме соработката со оваа наша институција од заемен интерес. Воедно, преку Министерството за труд и социјална политика поднесовме иницијативен текст на предлог-закон за пензионерско организирање во РМ, чие донесување ќе биде од огромно значење. Со законот би требало да се обединат корисниците на инвалидска пензија во еден сојуз и ќе се поттикне севкупната активност на пензионерите во нашата земја. Исто така, со донесување на овој закон во целина ќе се унапредат состојбите во оваа област во согласност со европските цели и задачи на општеството кон старите лица.

Во овој период, благодарение на зголемената соработка со локалните самоуправи, отворени се и неколку нови клубови на пензионери во Кочани, Кривопаштани, Сопот кај Кавадарци, Аеродром, Ѓорче Петров и други градови. Веќе имаме околу 400 вакви клубови во нашата земја, во кои неделно се дружат, се договараат за активности и го читаат „Пензионер плус“ околу 150.000 пензионери.

Првпат воведовме и акција „Од Вас за Вас“, во која со средствата од членарината здруженијата организираат повеќе хуманитарни акции и дружења.

Нè радува и фактот што во рамките на имплементацијата на Националната стратегија за стари лица, во 2012 година во соработка со Црвениот крст првпат се отворија два нови центри за



Македонија старее и потребно е за време на младоста да се градат домови за стари лица и да се создаваат и други услови за достоинствена старост

дневен престој на стари лица. Оваа стратегија на Владата, која е подготвена по европски норми, во целост ја поддржавме. Нужно да почне изградба на нови пензионерски и старски домови со јавно-приватно партнерство и меѓународна помош, бидејќи за време на транзицијата не е изградено ниту едно ново легло, а сегашните 340 легла во општествените домови ни оддалеку не можат да ги задоволат зголемените потреби. Македонија старее и, како што секаде во светот се зголемува животниот век и во духот на европските тенденции, потребно е за време на младо-

ста да се градат домови за стари лица и да се создаваат и други услови за достоинствена старост, а не да се чека девет години за да се добие соба во сегашните домови.

СРЕДБИ НА ЗЕЛЕНО

По повод европската година на активно стареење и меѓугенерациска соработка и солидарност, СЗПМ организира и повеќе средби на зелено, на кои во Ораовица кај Радовиш и во Дојран по околу 5.000 пензионери, во Кочани, на Еленец кај Македонска Каме-

ница, во Дошница кај Демир Капија и други имаше по над 2.000 илјади членови. Во Лесново се очекува да дојдат над 8.000 пензионери. На општинските и осумте регионални спортски натпревари и на 17. Републички пензионерски спортски игри, што благодарение на покровителството на премиерот Никола Груевски првпат се одржаа во Скопје, беа опфатени околу 25.000 пензионери. Зголемени се и посетите на музеите, на жичницата во Скопје, на клубовите на пензионерите и слично.

Успешно се одржаа и шесте регионални ревији на песни, музика и игри, а јубилејната десетта Републичката ревија ќе се одржи на 25 септември во Универзална сала во Скопје, под покровителство на министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска и на градоначалникот на Скопје Коце Трајановски. Вкупно на овие пензионерски културни манифестации учествуваат околу 5.000 члена. Така, во 2012 година во овие значајни активности во кои пензионерите се дружат, забавуваат, го шират пријателството, ги збогатуваат културниот и спортскиот дух се евидентирани околу 250.000 пензионери, со што во просек се постигнати европски рекорди во организирањето на активното стареење. Секако, пријатно е задоволството кога годишно ќе се успее да се анимираат толкава маса луѓе од оваа возраст, да се дружат, да пеат и да играат, да се рекреираат и напредуваат.

Секако, пензионерите се задоволни од новите владини мерки, особено од најавата од 2013 година за бесплатно болничко лекување на околу 175.000 корисници на пензија што имаат помали пензии од просечната. Се очекува да се остварат и другите наши заложби за ослободување од плаќање на партиципација за лекување и за лекарства на сите пензионери под старост од 65 години. Ние им даваме поддршка и на сите зафати и предлози за зголемување на вработеноста, особено на младите кадри, бидејќи на тој начин ќе има и повеќе пари за подобрување на стандардот и на пензионерите. Воедно очекуваме да се исполни ветувањето за вонредно зголемување на пензиите, што е особено значајно за корисниците со ниски пензиски примања.

Пензионерите се скромна популација. Тие се солидарни со сите граѓани на нашето општество. Впрочем, принципот на солидарност е прифатен од пензионерите уште пред 100 години, но со право се очекува и натаму да се има разбирање за пензионерите и за нивните потреби. Тие го заслужуваат тоа.

ЗА КУД „ВЕСЕЛИ ПЕНЗИОНЕРИ“ ОД ПРОБИШТИП



Лето исполнето со настапи и со награди

М. Здравковска

Летото ги одбројува последните денови. Зад нас е едно долго топло лето, а зад членовите на КУД „Весели пензионери“ многу фестивалски, концертни и ревијални настапи, но и многу награди.

Патот по фестивалските настапи го почнаа во Делчево, на фестивалот „Оро се вие“, на кој учествуваа неколку КУД од источна Македонија и две од соседна Бугарија. Фестивалот имаше ревијален карактер, но богатот изворен фолклор и ритмичките ора од Пробиштипско не ги оставија рамнодушни посетителите што развија големо оро од Овчеполето. Следуваше фестивалот на изворен фолклор „Гајда“ во Ињево, Радовишко, на кој настапија 20 ансамбли и фолклорни групи, а пробиштипските „Весели пензионери“ беа забележани од стручното жири и за успешниот настап беа наградени со второ место.

Следуваше фестивалот на изворни песни и инструменти, кој особено

е привлечен за негувачите на изворните песни и инструменти, а секоја година сè поголем е бројот и на учесниците од другите држави, со што поприми меѓународен карактер. На гајдарите од КУД „Весели пензионери“ им беше укажана чест да го отворат фестивалот со инструментална изведба на познатата песна „Отидов село Долнени“, за што беа наградени со бурено ракоплескање. Овде се покажаа како вистински виртуози на гајда, за што не изостаана и наградите. Од Прилеп се вратија со две први награди.

Меѓународниот фестивал „Илинденски денови“ во Битола, на кој настапија 40 КУД, фолклорни ансамбли, пејачки групи и детски фолклорни групи, во своето четиридневно прикажување на најубавите традиции, кореографии, хорски напеви и детски игри, отсекогаш бил круна на нашиот фолклор. Чест да бидат дел од него им беше укажана и на членовите на КУД „Весели пензионери“, кои се претставија со еден стар велигден-

ски обичај. Не само што ја освоија многубројната публика туку го пленира и стручното жири, за што беа прогласени за најуспешна група во презентирање на македонските традиции.

Од концертните настапи, би го издвоила настапот пред група вљубеници во нашата музика и традиции од Холандија. Во амбиенталниот простор на Лесновскиот манастир тие се претставија со едночасовна програма, за на крајот заедно со гостите да запеат и да заиграат македонски песни и ора.

Мошне успешен беше настапот на групата гајдари на „Дионисовите слави“ во Скопје, како и на средбата на пензионерите во Пантелеј-Кочанско. Покрај настапот на Десеттата јубилејна фолклорна ревија на песни, музика и игри, тие имаа уште неколку концертни настапи на кои се покажаа како вистински чувари на богатото фолклорно творештво од пробиштипскиот крај. Со ваквите настапи го збогатија фондот на награди и признанија.

К.С. Андонова

Седумнаесеттите Републички пензионерски спортски натпревари под покровителство на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски, се одржаа во чест на 66-те години од пензионерското организирање во Македонија и 21 година од независна Република Македонија.

Републичката пензионерска спортска олимпијада првпат се одржа во Скопје во прекрасниот амбиент на комплексот на хотелот „Њу стар“. Со оваа масовна спортска манифестација продолжува традицијата на организирана активност во рамките на пензионерската организација за развој на рекреативното спортување и дружење меѓу пензионерите, како најдобар начин да се постигнат подобро здравје и подолг живот.

Најпрвин во името на домаќинот на натпреварите присутните ги поздравија: Методија Новковски, претседател на извршниот одбор на Здружението на пензионерите Горче Петров, и Сокол Митровски, градоначалникот на општината Горче Петров.

ПЕНЗИОНЕРСКА СПОРТСКА ОЛИМП

Севкупен п здружениет

Владата се однесува со почит кон пензионерската популација и таа ѝ е врвен приоритет на Владата, рече премиерот Груевски



Седумнаесеттите Републички пензионерски спортски натпревари се одржаа под покровителство на претседателот на Владата на Република Македонија Никола Груевски

ЗНАЧАЈНА СРЕДБА НА РАКОВОДСТВОТО НА СЗПМ СО ВЛАСТА

Од 1 јануари бесплатно болничко лекување за

К.С. Андонова

Претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски, придружуван од министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и министерот за здравство Никола Тодоров, оствари работна средба во просториите на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија со претставници на пензионерите.

Посакувајќи им добредојде и изразувајќи им голема благодарност за посетата, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, ги запозна премиерот и министрите со најзначајните активности во изминатите 15 месеци, од кога е избрано актуелното раководство на Сојузот.

Премиерот Никола Груевски истакна дека Владата и понатаму ќе носи низа мерки и стратегии поврзани со оваа популација, сè со цел пензионерите и старите лица во земјата да имаат поквалитетен и посодражен живот.

Мерката се однесува за сите со пензија помала од просечната во државата

Притоа со задоволство прифати во име на Владата да биде покровител на 17-те републички пензионерски спортски натпревари, кои претставуваат спортска пензионерска олимпијада што се одржа првпат во Скопје на 11 септември.

Министерот Ристовски зборуваше за повеќе мерки што Владата во изминатиот период ги спроведе и планира да ги спроведе во следниот период, со фокус на реализација на проектот за бањско-климатска рекреација и иницијативите од страна на пензионерите за нови законски решенија.



Премиерот Никола Груевски истакна дека Владата се залага пензионерите во земјата да имаат поквалитетен и посодражен живот

ТИЈАДА ВО СКОПЈЕ

Победник го од Охрид и Дебрца

На натпреварувачите и на гостите им се обрати и претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, изразувајќи голема благодарност до сите за присуството, другарувањето и заедништвото. Потоа на присутните им се обрати Спироски Ристовски, министер за труд и социјална политика.

Свечено обраќање на 17. Републички пензионерски спортски натпревари имаше Никола Груевски, претседател на Владата на Република Македонија, при што уште еднаш истакна дека Владата се однесува со почит кон пензионерската популација и дека пензионерите ѝ се врвен приоритет на Владата.

На спортските натпревари учествуваа 395 пензионери од 38 здруженија, а се натпреваруваа во 11 дисциплини, поединечно и екипно.

Со најдобри резултати за севкупен победник на 17. Републички пензионерски спортски натпревари беше прогласено здружението на пензионери од Охрид и Дебрца, кое го доби првото место.

Спортската пензионерска олимпијада „Скопје 2012“, на која присуствуваа 1.150 учесници и гости, заврши во другарска и весела атмосфера, како настан што долго ќе се памети и прераскажува меѓу пензионерите.



На спортските натпревари учествуваа 395 пензионери од 38 здруженија

пензионерите

Министерот Тодоров зборуваше за новата мерка за бесплатно болничко лекување на сите пензионери со пензија помала од просечната пензија во државата од 1 јануари 2013 година. На средбата е договорено во октомври да се одржи состанок со сите претседатели на здруженијата и со членовите на собранието на СЗПМ, на кој ќе биде објаснета оваа мерка и ќе се разгледаат и други прашања поврзани со здравствената заштита на пензионерите.

На пресот што беше одржан по завршувањето на оваа значајна средба изјави дадоа министерот за труд и социјална политика Спироски Ристовски и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

- Задоволни сме од средбата. Министерството за труд и социјална политика и понатаму ќе ја негува добрата соработка со СЗПМ. Ќе бидат преземени соодветни мерки за подобрување на стандардот на пензионери-

те, но и на сите граѓани во државата - изјави министерот Ристевски.

Според претседателот на СЗПМ, средбата била со исклучително значење бидејќи, како што изјавил и премиерот, пензионерите се еден од најзначајните сегменти на Република Македонија.

- Баравме заштита на животниот стандард на пензионерите поради порастот на цените на струјата, парното и друго, разговаравме и за зголемувањето на пензиите, кое треба да се случи во наредните три години, а како сојуз побаравме да имаме нов закон за пензионерско организирање во Македонија. Нашата организација, која опфаќа околу 245 илјади пензионери, како и сите стари луѓе во Република Македонија, не бараме многу. Пензионерите се скромни и солидарни со сите во земјата, но тие заслужуваат спокоен и достоинствен живот - изјави претседателот на СЗПМ.

СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ ВО ПРЕСРЕТ НА 20 СЕПТЕМВРИ

Многубројни активности за Денот на пензионерите

На 24 август 2012 година се одржа седница на ИО на СЗПМ, на која се дискутираше за претстојните активности на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија што ќе се одвиваат во септември. На седницата присуствуваше и потпретседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста.

Претседателот ги информира членовите на ИО на СЗПМ за активностите што се во тек, но и за активностите во септември што се во знакот на одбележување на Денот на пензионерите на Македонија - 20 септември. Меѓу другото беше истакнато дека во септември ќе се одржат многу важни настани, и тоа:

На 1 септември ќе се одржи регионална ревија на песни, музика и игри во Кочани, а на 2 септември во Битола.

Одржана е средба со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и министерот за труд и социјална политика Спироски Ристовски.

На 26 август ќе се одржи средба со претседателот на Владата на РМ, Никола Груевски, министерот за труд и социјална политика Спироски Ристовски и со министерот за здравство Никола Тодоров во просториите на СЗПМ. Ова се случува првпат во 66-годишното постоење на пензионерската организација премиерот со



На седницата се одлучи да се награди веб-страницата на сојузот

два најважни министри за пензионерите да оствари ваква средба.

На 11 септември ќе се одржат 17-те републички пензионерски натпревари, на кои покровител ќе биде премиерот на РМ, Никола Груевски, а домаќин ќе биде ЗП „Горче Петров“. Натпреварите ќе се одржат во преубавиот комплекс на хотелот „Њу стар“ во Визбегово, Скопје

На 25 септември ќе се одржи првата јубилејна ревија на песни, музика и игри, а генерален покровител ќе биде Министерството за култура со министерката Елизабета Канчевска-Милевска. Покровител ќе биде и градоначалникот на Скопје, Коце

Трајановски. Средбата ќе се одржи во Универзална сала во Скопје, а домаќин ќе биде Градскиот сојуз на пензионери на градот Скопје.

Исто така беа донесени и повеќе одлуки, меѓу кои и да се награди веб-страницата на сојузот и на неа да се стават сите 50 броја на весникот „Пензионер плус“, а во иднина да ги има наредните броеви на весникот. Ова е во чест на 50-от број на весникот и три години постоење на страницата. Одлуката беше едногласно прифатена. Весникот ќе биде на 20 страници во боја и со зголемен тираж.

К.С.А.

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА - ПОКРОВИТЕЛ НА 10-ТА, ЈУБИЛЕЈНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Пензионерите даваат голем придонес кон негувањето на фолклорот и традициите

М. Димовски

Прифаќањето на Министерството за култура да биде покровител на десеттата, јубилејна Републичка ревија на песни, музика и игри, која ќе се одржи на 25 септември во Универзалната сала во Скопје, беше официјализирано на 23 август на средбата помеѓу министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, на која присуствуваа и министерот за труд и социјална политика Спироски Ристовски, претседателот на Градскиот сојуз на здруженијата на пензионерите, Крсте Ангелевски, и секретарот на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова.

На прес-конференцијата по тој повод во изјавата за печатените и електронските медиуми министерката Канчевска-Милевска истакна дека се остварува заложбата на Владата на РМ и Министерството за култура со преземање соодветни мерки да го подобрат квалитетот на животот на пензионерите, а во областа на културата да овозможат достапност до сите граѓани на нашата земја за таа да стане и нивна привилегија. Министерката рече дека ги поддржува многубројните иницијативи и проекти, особено на пензионерите, за поактивно вклучување во културниот и јавниот живот на Република Македонија, а сè со цел да се збогати културната понуда во земјата. Десеттата јубилејна ревија на песни, музика и игри, според неа, е придонес на постарата генерација кон афирмира-



Министерката Канчевска-Милевска ги поддржува иницијативите и проектите на пензионерите

њето на македонското изворно творештво и на сите етнички заедници, кои ја зачувуваат нашата богата етно-географска традиција и го негуваат изворниот староградски фолклор.

Во својата изјава министерот за труд и социјална политика Спироски Ристовски сесрдно ја поддржа одлуката на министерката за покровителство на ревијата и порача ваквиот пример да го следат и другите министерства.

Искажувајќи го задоволството за ваквата поддршка на двете министерства, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, даде импресивна слика за доживувањата, за радостите и среќата на учесниците на досегашните ревији на песни, музика и игри, за љубовта и посветеноста кон овие настани, кои им ја враќаат довербата за нивните можности, за нивната инвентивност и подготвеност за докажувања и во по-

одинати години.

- Ревииите тоа посебно им го овозможуваат, бидејќи во таа богата фолклорна ризница тие настапуваат со изворни, обичајни и староградски песни со ора карактеристични за нивните поднебја, со разни дувачки инструменти, во разни колоритни носии, со карактеристики и израз на мултикултурната припадност, со дружење и сплотеност на сите што заедно пеат и играат, и Македонец и Албанец, и Турчин и Ром, и сите други од сите националности, кои со своите активности го збогатуваат животот и го продолжуваат времето на активното стареење - рече, меѓу другото, претседателот Аргировски.

Покровител на ревијата ќе биде и градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, и благодарение на тоа Универзалната сала е добиена бесплатно.



Охридските пензионери во посета на Врање, Србија

К.Спасески

Делегација на ЗП-Охрид и Дебарца беше во посета на Здружението на пензионери од Врање, Република Србија. Гостувањето во Врање беше по повод Денот на пензионерите на Србија, 19 август. На прославата имаше и делегации од ЗП-Куманово и ЗП-Битола.

Од името на делегацијата на Охрид што беше присутна на прославата од пчињскиот регион, празникот на српските пензионери им го честита претседателот на извршниот одбор, Ѓорѓи Трпчески, а од името на ЗП-Куманово претседателот Спирко Николовски. Во таа пригода Трпчески ја објави и одлуката на извршниот одбор според која претседателот на ЗП-Врање и на пчињскиот регион, Зоран Алексиќ, е прогласен за почесен член на охридското здружение на пензионерите и притоа му врачи слика на свети Климент Охридски изработена во резба. Истовремено му беше врачено признание и на потпретседателот Мирослав Трајковиќ, како и Благодарница на фолклорната секција на ЗП-Врање. На средбата присуствуваа околу 400 пензионери од регионот и 60 пензионери од Македонија.

За време на дводневната посета на Врање, меѓу претставниците на здруженијата беа водени конструктивни и плодни разговори за досегашната и идната соработка

Пејачката група „Распеани охридани“ настапи со своја програма исполнувајќи сплет охридски староградски песни и ора, со што ги одушеви присутните.

За време на дводневната посета на Врање, меѓу претставниците на здруженијата беа водени конструктивни и плодни разговори за досегашната и идната соработка. Престојот во Врање беше искористен и за посета на културно-историските споменици на градот, а на враќањето и посета на манастирскиот комплекс „Прохор Пчињски“, меморијалниот музеј „Пелинце“ и црквата „Свети Ѓорѓија“ во селото Старо Нагоричани, кај Куманово.

Прилогот „Пензионерски видици“ е заеднички проект на „Нова Македонија“ и Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Страниците ги уредуваат:

Калина Сливовска Андонова и Мендо Димовски од СЗПМ и Александар Димковски и Марјан Делевски од „Нова Македонија“

ЗАПИС ЗА ЕДНО ЧОВЕКУВАЊЕ

„Илко и Доста“ од Булачани

Перо Миленкоски

Кире и Наталија Михајловска (порано Начевска) пред осум години ја напуштиле градската врева и пензионерските денови ги минуваат во живописното скопско село Булачани. Ги познавам со децении. Овие кротки луѓе, длабоко навлезени во осмата деценија од животот, за мене се олицетворение

Кире и Наталија Михајловска (порано Начевска) пред осум години ја напуштиле градската врева

насмевка замолува да не настојувам да ги кажам имињата на внучиња и правнучиња, зашто се многу.

Размислувањето на Наталија и оцените за деновите минати и сегашни ги споделува и Киро.

- Заедничкиот живот со Натка ни помогна да се спротивставиме на судбината. Не дозволивме денот да ни стане ноќ. Собравме сили да најдеме нова смисла во животот. Љубо-



Во животот минале низ многу сцили и харибди, но секогаш останувале со гордо кренати глави: Кире и Наталија Михајловски

на добри родители. Во животот минале низ многу сцили и харибди, но секогаш останувале со гордо кренати глави и чист образ. И, што е најважно, со надеж и цврста решеност да се отстои по секој удар на судбината. А таа не секогаш им била наклонета. Во тивките вечери на спокој и мир, тие се сеќаваат на почетоките од својот „крпен живот“. Се запознале во далечната 1975 година, откако останале сами, секој без својот брачен сопатник. Тој, татко на две ќерки и еден син, таа мајка на два сина, значително повозрасни од неговите деца. И така, набргу станале татко и мајка на пет деца.

- Кога го почнавме заедничкиот живот со Киро, неговите деца беа малолетни. Им беа потребни топлина и љубов, грижа. Затоа моите мајчински обврски нагло се зголемија. Станав мајка на пет деца. За сите се грижев еднакво. Немаше мое, негово, сите беа наши. Така ги растевме, школувавме, вработувавме и удомувавме. Пет свадби, пет веселби, а потоа крштевки, родендени... Денес се радуваме на нивната работа, на успехот во животот, со нив ги делиме нивните грижи и проблеми - вели Наталија, жена со богато животното и работно искуство (основач на туристичката агенција „Млаз Богданци“, каде што се пензионирала).




Може долго да раскажува за минатото, за сè, само со

вта кон нашите деца нè храбреше и исполнуваше со надеж и самодоверба. Сфативме дека, освен со спомени-те од минатото, треба да се живее и со свртеност кон иднината. Во тоа успеавме целосно. Заедно сме веќе речиси четири децении. Долго време живеевме во нашата куќа во Чаир, а сега сме овде, во моево родно Булачани. Но не сме сами: со нас често се нашите деца, внучиња и правнучиња за да ни го разубават денот - дополнува Киро Михајловски, пензионер, поранешен истакнат просветен и општествено-политички работник во скопските општини, а подоцна и во Собранието на СР Македонија, како народен пратеник.

Разговорот со Киро и Натка се одвива тивко, како тивкиот жубор на селската река, долу под нивната куќа. Сонцето се подготвува за починка, а јас за враќање во градот. Пред тоа го замолувам мојот домаќин за уште една прошетка низ селото. Да видам уште еднаш како изгледа (на секое ритче маала), да им се порадувам на децата разиграни во училишниот двор... Поаѓаме. Киро и јас. А сепак, чинам со мене е Илко на Стале Попов. А Доста (Наталија) остана дома. Нешто да потсуреди, доработи. А можеби ќе зазвони и некој телефон од градот. Секое ало, препознатливо и мило, за бабата и дедото е средба со најблиските.

ФОТОВЕСТ

„Куманово низ векови“ од новинарот Ванчо Михајловски



По книгата „Спомени за вечност“, издадена во 2001 година, монографијата „Куманово низ векови“ е второ дело на новинарот Ванчо Михајловски. Тоа е една прекрасна хронолошка историја за родниот град Куманово, проткаена со множество поднаслови што се читаат во еден здив. Кога е во прашање родното Куманово како лајтмотив на книгата, емоциите ја потиснуваат реалната слика за сеопштото поимање на една генерација, носталгијата, за минатите добри времиња, вербата за перспективна иднина што ја нуди кумановското секојдневје.

Четириесетината поднаслови на инвентивен начин го потврдуваат неспоредливото значење и вредноста на овој неспорно пишан документ, кој бездруго ќе стане дел од секоја домашна колекција и библиотека. Користејќи ја моќта на изразот и стилскиот пристап за концепција, авторот му дава приоритет на субјектот кумановец, на средината со мошне богато историско минато, на еснафот на калдрмисаните тесни сокаци, познатите стари градски семејства, обичаите и збиднувањата што Куманово го одвојуваат од преостанатите градови и го искачуваат високо на пиедесталот. Ц.И.